

Активен одмор на Пелистер

ОДМОР - РЕКРАЦИЈА - ПЕШАЧЕЊЕ ВО ПРИРОДА – ПЛАНИНАРЕЊЕ – АЛПИНИЗАМ – ПЛАНИНСКИ
ВЕЛОСИПЕДИЗАМ

ХОТЕЛ МОЛИКА

20 % попуст за навремена и рана резервација

- 20 % попуст за летување на Пелистер во хотелот Молика. Резервации и престој од 5 денови за извршени навремени резервации со уплата на 50 % од предвидените трошоци за престојот од минимум 15 денови пред пристигнување.
- Термини :
 - 15.06.2020 – 15.07.2020
 - 16.07.2020 – 15.08.2020
 - 16.08.2020 – 15.09.2020
 - 16.09.2020 - 30.09.2020
- Активен планински одмор, спортување и рекреација во прекрасната моликова шума на Пелистер
- Користење на пешачките, алпинистичките и велосипедските патеки во туристичко – рекреативната зона на Националниот парк Пелистер
- Услуга на база Полн Пансион (FB)

Цени на аранжманите:

- **Цена на пакет аранжманот за едно лице за терминот :**

Од 15.06.2020- 15.07.2020:	4 полни пансионери	5 полни пансионери
Двокреветна соба	4,720,00 денари	5.900,00 денари
Еднокреветна соба	5.240,00 денари	6.550,00 денари
Апартман	5.240,00 денари	6.550,00 денари

- **Цена на пакет аранжманот за едно лице за терминот :**

Од 16.07.2020- 15.08.2020:	4 полни пансионери	5 полни пансионери
Двокреветна соба	4,920,00 денари	6,150,00 денари
Еднокреветна соба	5.440,00 денари	6.800,00 денари
Апартман	5.440,00 денари	6.800,00 денари

- **Цена на пакет аранжманот за едно лице за терминот :**

Од 16.08.2020- 15.09.2020:	4 полни пансионери	5 полни пансионери
Двокреветна соба	4,920,00 денари	6.150,00 денари
Еднокреветна соба	5.440,00 денари	6,800,00 денари
Апартман	5.440,00 денари	6,800,00 денари

- **Цена на пакет аранжманот за едно лице за терминот:**

Од 16.09.2020- 30.09.2020:	4 полни пансионери	5 полни пансионери
Двокреветна соба	4,720,00 денари	5.900,00 денари
Еднокреветна соба	5.240,00 денари	6.550,00 денари
Апартман	5.240,00 денари	6.550,00 денари

Дополнителни информации и услови за сместување во хотелот Молика:

- Цените се попуст од 20% и се однесуваат за едно лице.
- Во цената на услугите е пресметана дневна туристичка такса и ДДВ.
- Начин на плаќање: Со предходно испратена Про-фактура за навремена и рана резервација од минимум 15 денови пред пристигнување.

Попусти:

- За вработените на АД ЕСМ – Скопје , Подружниците на АД ЕСМ Скопје , ДООЕЛ Друштвата на АД ЕСМ Скопје , АД МЕПСО и ЕВН – Скопје дополнителни 10% попуст со можност за плаќање на рати.
- Деца до 5 год. кои не користат услуги за сместување и храна, попуст 100%.
- Деца од 5-12 год. кои користат ресторантски услуги и услуги за сместување, попуст 30% на понудената цена.
- Деца од 5-12 год. кои користат само ресторантски услуги, попуст од 50%.
- Деца од 5-12 год. кои користат само помошни услуги за сместување, попуст од 70%.
- За пансионските услуги на туристичките агенции, одобруваме 10% агенциска провизија.

Ве очекуваме !!!

Контакт : e-mail – hmolika@t-home.mk

Mob: ++ 389 75 495725

Tel : ++ 389 47 229 406

ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје
Подружница Молика Битола
Хотел Молика
Национален парк Пелистер